



Резиме на завршени и идни настани во врска со имплементацијата на проектот “Заеднички акции за спречување од поплави во меѓуграничниот регион”

На 17 Октомври, 2017 година, заврши четвртиот квартал од имплементацијата на Проектот бр. СВо06.1.12.042 "Заеднички акции за превенција од поплави во прекуграничниот регион", финансиран од страна на Интеррег-ИПА програмата за меѓугранична соработка помеѓу Бугарија и Македонија преку договорот за грант РД-02-29-212 / 17.10.2016. Периодот за спроведување на проектот е 18 месеци.

Партнери во проектот се: Општина Ранковце (Република Македонија) - Водечки партнер и Општина Бобов Дол (Република Бугарија) - Партнер на проектот 2.

И во двете општини работите напредуваат добро и градежните активности се сосема при крај.

Во Општина Ранковце се одржа третата работна средба помеѓу проектните тимови на двете општини. На средбата се дискутираше и за веќе предлог заедничката стратегија за спречување на ризиците од поплави која ќе биде проследена до соодветните државни и локални институции заради одобрување.

Во наредниот период е предвидено согласно динамиката да се изработи брошура врз основа на заедничката стратегија за спречување на ризиците од поплави и да се направи кампања за подигање на свеста за заштита на околината во училиштата во двете општини.

Проектот се спроведува во согласност со распоредот и финансиската рамка, како и во согласност со условите и одредбите од договорот за грант.



Interreg - IPA CBC
CCI 2014TC1615CB006



CB006.1.12.042 „Common actions for flood prevention in the cross-border region

The project is co-funded by EU through the Interreg – IPA CBC Bulgaria – the former Yugoslav Republic of Macedonia Programme with a Subsidy contract № РД-02-29-212/ 17.10.2016

This publication has been produced with the assistance of the European Union through the Interreg-IPA CBC Bulgaria-the former Yugoslav Republic of Macedonia Programme, CCI No 2014TC1615CB006. The contents of this publication are the sole responsibility of Municipality of Bobov dol and can in no way be taken to reflect the views of the European Union or the Managing Authority of the Programme.



Summary of past and future events in the implementation of the flood prevention project, financed under INTERREG-IPA cross-border program Bulgaria – Macedonia, which municipality of Bobov dol together with municipality of Rankovce execute.

On October 17, 2017 is finished the fourth quarter of the implementation of Project No. CB006.1.12.042 "Common actions for flood prevention in the cross-border region", financed by the Interreg-IPA CBC Bulgaria-the former Yugoslav Republic of Macedonia Programme 2014-2020 through the subsidy contract ПД-02-29-212 / 17.10.2016. The project implementation period is 18 months.

Partners in the project are: Municipality Rankovce (Former Yugoslav Republic of Macedonia) - Leading Partner and municipality of Bobov dol (Republic of Bulgaria) - Project Partner 2.

In both municipalities the construction activities are almost done.

The third working meeting between the project teams of the two municipalities was held in Rankovce Municipality. During the meeting the proposed joint strategy for preventing the flood risks was discussed. The strategy will be forwarded to the appropriate state and local institutions for approval.

In the following period, according to the dynamics of the project, a brochure will be prepared based on the joint strategy for preventing the flood risks, after what a campaign for raising the awareness for the environment protection in the schools in the two municipalities will be held.

The project is implemented in accordance with the timetable and financial framework, as well as in accordance with the terms and conditions of the grant agreement.



Interreg - IPA CBC
CCI 2014TC1615CB006



CB006.1.12.042 „Common actions for flood prevention in the cross-border region

The project is co-funded by EU through the Interreg – IPA CBC Bulgaria – the former Yugoslav Republic of Macedonia Programme with a Subsidy contract № ПД-02-29-212/ 17.10.2016

This publication has been produced with the assistance of the European Union through the Interreg-IPA CBC Bulgaria-the former Yugoslav Republic of Macedonia Programme, CCI No 2014TC1615CB006. The contents of this publication are the sole responsibility of Municipality of Bobov dol and can in no way be taken to reflect the views of the European Union or the Managing Authority of the Programme.